

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 2

Четврток, 09 февруари 2012 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

	Стр.		Стр.
Градоначалник на општина Струмица:			
10. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталениот урбанистички план за блок 21 на град Струмица	2	22. Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт - Деталениот урбанистички план за блок 21 на град Струмица	3
11. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт - Деталениот урбанистички план за блок 21 на град Струмица	2		
Совет на општина Струмица			
13. Одлука за прекин на наставата во основните и средните општински училишта на подрачјето на Општина Струмица			4

10.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица–пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а
за организирање на јавна анкета по
Нацрт - Деталениот урбанистички план
за блок 21 на град Струмица**

1. Се организира јавна анкета по Нацрт - Деталениот урбанистички план за блок 21 на град Струмица.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, „Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт - Деталениот урбанистички план за Блок 21 од град Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-973/1 Градоначалник
09.02.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

11.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а
за организирање на јавна презентација
по Нацрт - Деталениот урбанистички
план за блок 21 на град Струмица**

1. Се организира јавна презентација по Нацрт - Деталенот урбанистички план за блок 21 на град Струмица.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, „Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 23.02.2009 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. ”Ленинова” во соба број 3.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08- 973/2 Градоначалник
09.02.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

12.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ број 5/06) Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталиот урбанистички план за Блок 21 во град Струмица

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталиот урбанистички план за Блок 21 во град Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Илија Шалев – претставник на изготвувачот на Нацрт – планот;
- и
- Александар Цицимов – дипломиран архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 23.02.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ во соба број 3, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-973/3 Градоначалник
09.02.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за прекин на наставата во основните и средните општински училишта на подрачјето на Општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за прекин на наставата во основните и средните општински училишта на подрачјето на Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица одржана на 07.02.2012 година.

Бр. 08 - 951/2 Градоначалник
07.02.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

13.

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 07.02.2012 година, донесе

**О д л у к а
за прекин на наставата во основните и
средните општински училишта на
подрачјето на Општина Струмица**

Член 1

Се прекинува наставата во сите основни и средни општински училишта на подрачјето на Општина Струмица.

Член 2

Наставата се прекинува на 8, 9 и 10 февруари 2012 година, а изгубените работни денови, ќе се надоместат во неработни денови во текот на пролетните месеци почнувајќи од месец март до крајот на учебната година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07- 951/1 Совет на општина Струмица
07.02.2012 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.